

КАРАКТЕРИСТИКИ НА VISA ZERO КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ					
Краток опис на производот	Меѓународна револвинг кредитна картичка со кредитен лимит кој го определува Банката (до максимум 50.000 денари) кој може да се користи за плаќање во трговската мрежа, подигнување на готовина или плаќање на интернет.				
Компаративни предности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Можност за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места 2. Единствена картичка со 0% каматна стапка за сите трансакции 3. Минимално месечно плаќање од само 5% од вкупниот долг 4. Без провизија при плаќање во трговија 5. Без депози, без жиранти, без административна забрана или меница 				
Валута	МКД (денарски кредитен лимит)				
Кредитен лимит	Максимум до 50.000 денари, во зависност од висината на месечните примања (максимум до 5 плати)				
Период на важност	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 години за првото издавање ➤ 3 години при обновување на картичката 				
Каматни стапки Годишни променливи	0% годишна каматна стапка за трансакции во трговија и повлекување готовина				
Годишно членство	<p>1980 МКД годишно членство</p> <p>Во случај на откажување на картичката најдоцна до 6 месеци од последното задолжување на годишно членство, се врши делумент повраток на 50% од истото. Доколку картичката се откажува по 6 месеци од последното задолжување за годишно членство, не се врши враќање на истото.</p>				
Провизија за подигнување на готовина од банкомати и шалтери	Подигање на готовина од шалтери и банкомати (АТМ-и) на Стопанска банка АД - Скопје				
	Подигање готовина од АТМ-и и шалтери на други банки во земјата и странство				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Од шалтери на СБ</th> <th>Од банкомати (АТМ-и) на СБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5% (но не помалку од 100 денари)</td> <td>100 денари + 2% од износот на трансакцијата</td> </tr> </tbody> </table>	Од шалтери на СБ	Од банкомати (АТМ-и) на СБ	5% (но не помалку од 100 денари)	100 денари + 2% од износот на трансакцијата
Од шалтери на СБ	Од банкомати (АТМ-и) на СБ				
5% (но не помалку од 100 денари)	100 денари + 2% од износот на трансакцијата				
Начин на отплата	<p>За сите кои платата/пензијата ја земаат преку Стопанска Банка или имаат тековна сметка во Стопанска Банка:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Можност за воспоставување на траен налог од тековната сметка за безгрижна отплата 2. Можност за плаќање преку Банкоматите или е-банкинг сервисот на Стопанска Банка. 				
Минимален износ за плаќање	5% од искористениот износ на сите доспеани трансакции направени со картичката + евентуалната казнена камата				
КУПУВАЊЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Можност за купување на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места ➤ Повеќе од 1.000 реномирани трговци кои во договор со Стопанска Банка овозможуваат продажба на РАТИ БЕЗ КАМАТА: Нептун, Техномаркет, АМЦ, ПЕКО, Студио Модерна, СЕТ Компјутери, СИМПО и многу други ➤ Купување на 2,3,4,5,6, 10,12,18,24 и 36 рати зависно од договорот со трговецот ➤ Вкупниот износ на трансакцијата на рати потребно е да биде во рамките на расположливиот кредитен лимит на кредитната картичка, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од достасаната рата. <p>Важи само кај Трговци кои склучиле посебен договор со Стопанска Банка за продажба на рати без камата.</p>				
Кредитни критериуми	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Физички лица, Државјани на Република Македонија ➤ Возраст од 20 до 67 години на денот на поднесувањето на барањето за кредитна картичка ➤ Минимални месечни примања од 8.100 денари 				
Потребни документи	За клиенти кои платата ја примаат преку Стопанска Банка	За клиенти кои платата ја примаат преку друга банка			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пополнето барање за Visa Star кредитна картичка 2. Фотокопија од важечка лична карта 3. Отпечатен извод од сметката (на која се прима платата) за последните 3 месеци 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пополнето барање за Visa Star кредитна картичка 2. Фотокопија од важечка лична карта 3. Потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) 4. Отпечатен извод од сметката (на која се прима платата) за последните 3 месеци 			
Дополнителни информации	24 часа Контакт Центар (02) 3100 109 , кој е на располагање секој ден во неделата за сите ваши прашања и потреби, вклучително и за блокирање на изгубени или украдени картички.				

Дата: 05.06.2017